



Република Северна Македонија

Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - REPUBLIKA E MAQEDONISE SE VERIUT
АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ
AGJENCIA PER MBIKËQYRJE TË FINANCIMIT
KAPITAL TË SIGURIMIT PENSIONAL

Бр.-Нр. 01-488/3
30.03 2022 год.-viti
СКОПЈЕ - ШКУР

ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО
ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ВО 2021 ГОДИНА

30.06.2021 – 31.12.2021

Скопје, март 2022 година

Врз основа на член 7 став (1) точка к) од Статутот на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (бр.01-385/3 од 18.03.2013, бр. 02-13/5 од 22.01.2014, 02-1316/4 од 11.11.2014, 02-83/3 од 30.01.2015, 02-1259/6 од 27.11.2018 и 02-464/6 од 29.03.2019 година), Одделението за финансиски и сметководствени работи, во рамките на Секторот за финансиско административни работи, до Советот на експерти на Агенцијата на разгледување го поднесува следниот

ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
за реализација на финансискиот план
на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување
во 2021 година

Согласно член 56 став (3) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, работењето на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување се финансира од надоместоци кои Агенцијата ги наплаќа од друштвата за управување со пензиски фондови. Во ставот (4) од истиот член на Законот е пропишано дека висината на надоместоците од ставот (3) на овој член ја утврдува Советот на експерти на Агенцијата, на која согласност дава Собранието на Република Северна Македонија и истите се објавуваат во “Службен весник на Република Северна Македонија”.

Основен извор на приходи претставува месечниот надоместок кој Агенцијата го наплаќа од друштвата како процент од вкупните придонеси уплатени во претходниот месец во пензиските фондови со кои управуваат друштвата. Законскиот максимум за овој надоместок изнесува 0,8%, но Агенцијата, секоја година го преиспитува овој надоместок со цел рационализирање на трошоците на системот во целина. За изготвување на пресметката за овој надоместок за 2021 година, како основа е земена реалната состојба на членови во вториот столб, приливот на придонеси во 2020 година и транзиционите трошоци од буџетот на Фондот на ПИОСМ. Врз основа на овие пресметки и утврдениот финансиски план на Агенцијата за 2021 година, Советот на експерти на Агенцијата надоместокот го утврди во неговата максимална висина од 0,8%. Агенцијата надоместокот го наплаќа врз основа на Одлуката за висината на месечниот надомест што го наплатува Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од пензиските друштва за 2021 година, бр. 02-764/7 од 06.10.2020 година (Службен весник на РСМ бр.58 од 16.03.2021 година). Останатите надоместоци кои ги наплаќа Агенцијата се наменети за покривање на тековни трошоци околу испити на агентите и водењето на регистрот на агенти, пристап

кон информациониот систем на Агенцијата, спроведување на постапка за давање согласност на договорот склучен меѓу пензиско друштво и правно лице кое врши услуги со хартии од вредност, потоа за промена на сопственичка структура или статутарни измени кои се очекува ретко да се случуваат кај друштвата. Надоместоците се утврдени со Одлуката за утврдување на висината на надоместоците што ги наплатува Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од друштво за управување со пензиски фондови, бр. 02-1255/3 од 29.10.2012 година ("Службен весник на РМ" број 36/2013), бр.02-1566/7 од 11.12.2013 година ("Службен весник на РМ" број 51/2014) и Исправка на Одлуката бр.02-468/1 од 19.03.2014 година ("Службен весник на РМ" број 54/2014).

Приходите во второто полугодие од 2021 година се прикажани во Табела 1.

Табела 1. Збирен приказ на приходи во второто полугодие од 2021 година споредбено со второто полугодие од 2020 година

Опис	во денари					
	Од 30.06.2021 година			Од 30.06.2020 година		
	До 31.12.2021 година			До 31.12.2020 година		
Планиран и приходи за 2021 година	Реализирано	% на реализација	Планирани приходи за 2020 година	Реализирано	% на реализација	
Месечен надомест од придонеси (0,8%)	63.000.000	49.546.554	79%	60.000.000	48.287.254	80%
Административни надоместоци	3.600.000	2.331.822	65%	3.200.000	2.141.520	67%
Приходи од камати	500.000	525.398	105%	850.000	259.335	31%
Вкупно приходи	67.100.000	52.403.774	78%	64.050.000	50.688.109	79%

Од горенаведеното се констатира дека во второто полугодие од 2021 година од планираните приходи во Финансискиот план вкупно се реализирани 52.403.774 денари или 78%.

Расходите во второто полугодие од 2021 година се прикажани во Табела 2.

Табела 2. Реализација на расходи во второто полугодие од 2021 година споредбено со второто полугодие од 2020 година

Опис	Планиран и средства за 2021 година	во денари				
		Од 30.06.2021 година		Планиран и средства за 2020 година	Од 30.06.2020 година	
		До 31.12.2021 година	% на реализација		До 31.12.2020 година	% на реализација
Потрошени материјали	610.000	201.658	33%	610.000	192.937	32%
Потрошена енергија	1.200.000	590.122	49%	1.200.000	492.030	41%
Инвестиционо одржување на средствата	280.000	4.956	2%	370.000	368.986	100%
Други услуги	12.440.000	9.337.382	75%	11.910.000	7.750.095	65%
Превозни – транспортни услуги	60.000	18.163	30%	80.000	3.155	4%
Издатоци за реклама и репрезентација	700.000	490.939	70%	800.000	492.793	62%
Наемнини	1.010.000	509.086	51%	1.010.000	528.629	52%
Други материјални расходи	380.000	170.164	45%	365.000	192.809	53%
Провизија за платен промет	60.000	30.720	51%	60.000	28.894	48%
Премии за осигурување	110.000	82.119	75%	130.000	34.518	27%

Патни и дневни расходи	1.600.000	0	0%	1.600.000	0	0%
Членарини	440.000	2.500	0.56%	440.000	0	0%
Интелектуални и други услуги	2.710.000	1.224.762	45%	2.580.000	808.697	31%
Останати други расходи	370.000	137.378	37%	320.000	85.102	27%
Средства за градежни објекти	1.430.000	1.150.760	81%	1.230.000	18.290	1%
Средства за опрема	1.200.000	0	0%	1.050.000	0	0%
Други капитални средства	7.630.000	4.473.670	59%	7.280.000	5.002.775	69%
Вкалкулирани плати	32.600.000	17.858.089	55%	31.500.000	15.752.504	50%
Надоместоци и останати помошти согласно закон и колективен договор	1.480.000	1.370.798	93%	1.100.000	488.498	44%
Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот	200.000	194.494	97%	150.000	78.961	53%
ВКУПНО	66.510.000	37.847.760	57%	63.785.000	32.319.673	51%

Расходите во второто полугодие од 2021 година се реализираа на следниов начин :

- 1) Потрошени материјали: 201.658 денари. Потрошени материјали се издатоци за набавка на: гориво, канцелариски материјал и ситен инвентар.
- 2) Потрошена енергија и комунални услуги: 590.122 денари. Трошоците за потрошена енергија (комуналии) се однесуваат за направени издатоци за: електрична енергија, комунален отпад и парно греење.
- 3) Инвестиционо одржување на средствата: 4.956 денари. Трошоците се однесуваат на полнење на ПП апаратите за превентива од пожар.
- 4) Други услуги: 9.337.382 денари. Во оваа категорија на трошоци влегуваат: Информативни активности за развој на капитално финансирано пензиско осигурување во износ од 4.999.819 ден, одржување на софтвер за втор и трет столб на пензискиот систем во износ од 1.164.660 ден, одржување на ИБМ хардверска опрема во износ од 899.514 ден., услуги за секундарна локација во износ од 799.992 ден, информативно финансискиот сервис-Refinitiv 540.482 ден, потоа одржување на софтвер за архива, одржување на софтвер за сметководство, поштенски услуги, хигиенско одржување на просториите на Агенцијата, телекомуникациски услуги (фиксна и мобилна телефонија), услуги за печатење, копирање и ковертирање на писма, надомест за паркинг простор, одржување и сервисирање на возила и поправки и одржување на деловниот објект на Агенцијата.
- 5) Превозни – транспортни услуги: 18.163 денари. Трошоците за Превозни – транспортни услуги се однесуваат за услуги за такси превоз за потребите на Агенцијата.
- 6) Издатоци за реклама и репрезентација: 490.939 денари. Во оваа категорија спаѓаат трошоците за рекламни материјали, како и услуги за репрезентација (бифе на МАПАС) и одбележување на настани со вработените.
- 7) Наемнини (закупнини): 509.086 денари. Трошоците за наемнини вклучуваат трошоци за изнајмување на канцелариска опрема (принтер-фотокопир), наем на службени возила и изнајмување на интернет линија.
- 8) Други материјални расходи: 170.164 денари. Во оваа категорија спаѓаат трошоците за списанија и стручна литература, патарини, материјални трошоци –благајна, трошоци за набавка на средства за хигиена, обезбедување на просториите на Агенцијата, трошоци за регистрација и технички преглед на возилата на Агенцијата,

- надоместок за размена на берзански податоци и услуги за дезинфекција и дератизација на објектот на Агенцијата.
- 9) Провизија за платен промет: 30.720 денари. Во оваа категорија се вклучени трошоците за платен промет за дневни налози за плаќање и провизија за купопродажба на девизи за плаќање во странство.
 - 10) Премии за осигурување: 82.119 денари. Во оваа категорија се вклучени трошоците за осигурување на службените возила, осигурување на имот, осигурување на вработените од незгоди и трошоци за патничко осигурување за службени патувања на вработените.
 - 11) Патни и дневни расходи: 0 денари. Поради пандемијата COVID19 и намалувањето на службените патувања во второто полугодие немаше трошоци од оваа категорија.
 - 12) Членарини: 2.500 денари. Трошоците во оваа ставка се однесуваат на членарини на ИОПС, ОРМ, ИНФЕ-ОЕЦД и членарина за внатрешни ревизори, во второто полугодие беше исплатена само членарината за внатрешни ревизори.
 - 13) Интелектуални и други услуги: 1.224.762 денари. Во оваа категорија се реализирани трошоците поврзани со: надоместок за надворешните членови на Советот на експерти на Агенцијата, преведувачки услуги, услуги за лекторирање, консултантски услуги, надворешна ревизија, надворешна контрола на ИТ системот, како и обуки, семинари и конференции за стручно усовршување во износ од 335.480 ден.
 - 14) Останати други расходи: 137.378 денари. Во оваа категорија спаѓаат трошоците платени аконтации за непризнаени расходи, трошоци за огласи за јавни набавки, останати јавни давачки кои се однесуваат на јавни/државни институции и останати трошоци за непредвидени работи.
 - 15) Средства за градежни објекти: 1.150.760 денари. Во второто полугодие на 2021 се спроведоа активности за реконструкција на работните простори на Мапас.
 - 16) Средства за опрема: 0 денари. Во второто полугодие немаше трошоци од оваа категорија.
 - 17) Други капитални средства: 4.473.670 денари. Во оваа категорија спаѓаат трошоци за антивирусна заштита, софтверски лиценси, канцелариски мебел, одржување на софтверот за испит на агенти во второто полугодие на 2021 година реализирани се и компјутерски софтвер-нов софтвер во износ од 3.872.524 ден.

- 18) Вкалкулирани плати и надоместоци: 17.858.089 денари. Во оваа категорија се евидентирани трошоците за плати и придонеси од плати за вработените во Агенцијата.
- 19) Надоместоци и останати помошти согласно закон и колективен договор: 1.370.798 денари. Под оваа категорија се евидентирани трошоците за исплата на надоместоци за комисији, јубилејни награди и новогодишен бонус за вработените.
- 20) Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот: 194.494 денари. Во оваа категорија влегуваат исплатите за персонален данок за надворешните членови на Советот на експерти на Агенцијата.

Од горенаведеното се констатира дека во второто полугодие од 2021 година од планираните расходи во Финансискиот план вкупно се реализирани 37.847.760 денари или 57%.

Подготвил: Илир Адеми

